



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се граќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 21 февруари 1967
Скопје
Број 7 Год. XXIII

Претплата за 1967 год. излегува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-693

30. Врз основа на член 48 став 2 од Законот за библиотеки („Службен весник на СРМ“ бр. 14/5), Републичкиот секретар за образование, наука и култура донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ЦЕНТРАЛНИОТ КАТАЛОГ НА КНИГИ И ДРУГ БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Централниот каталог на книги и друг библиотечен материјал од членот 48 став 1 алинеа 4 од Законот за библиотеки, Народната и универзитетска библиотека во Скопје како Централна матична библиотека во натамошниот текст: Централна матична библиотека), го води според одредбите од овој правилник.

Член 2

Во Централниот каталог на книги и друг библиотечен материјал (во натамошниот текст: Централен каталог) се внесуваат податоци за сите книги, периодични публикации и друг библиотечен материјал издадени во земјата и странство.

Во Централниот каталог не се внесуваат податоци за возни редови, в. дичи, издавачки, саемски и други адресари, рекламни изданија, школски весници и слично.

Член 3

Во оформувањето на Централниот каталог учествуваат самостојните библиотеки и библиотеките во состав (во натамошниот текст: библиотеки) што ќе ги определи Централната матична библиотека.

Централната матична библиотека одредува шифра за секоја библиотека што е вклучена во Централниот каталог.

Член 4

Библиотеките од претходниот член на Централната матична библиотека и доставуваат податоци за:

- книгите, периодичните публикации и другиот библиотечен материјал издадени во земјата до 1 јануари 1946 година;
- сите книги, периодични публикации и друг библиотечен материјал издадени во странство.

Член 5

Централниот каталог е азбучен каталог. Каталогните единици кои го сочинуваат Централниот каталог се подредуваат по азбучен ред и тоа: според презимето на авторот (индивидуален автор), според името на колективното тело (колективен автор), според првиот збор од насловот (кај анонимните изданија).

Централниот каталог може да биде и стручен.

Член 6

Податоците за книгите, периодичните публикации и другиот библиотечен материјал од член 4 на овој правилник се доставуваат на каталожни картончиња.

Каталожните картончиња, на кои се врши каталожниот опис се од меѓународен формат (7,5 x 12,5 см.).

Член 7

Каталожниот опис на книгата во каталожните картончиња ги опфаќа следните елементи:

- определница (авторско име, колективно тело, прв збор од насловот);
- наслов;
- поднаслов;
- податок за дел, том;
- податоци за авторот и останатите лица кои зело учество во составувањето на изданието;
- податок за погторноста на изданието;
- податоци за издавачот (impresum);
- пагинација и формат;
- податок за збирка;
- забелешка.

На каталожните картончиња се одбележува бројот на примероците од едно исто издание и шифрата под која библиотеката се води во Централниот каталог.

На каталожните картончиња не се означуваат инвентарниот број и сигнаурата од изданието.

Библиотеките кои водат децимален каталог, на каталожното картонче го означуваат и децималниот број за изданието.

Член 8

Каталожните картончиња на книгите се доставуваат до Централната матична библиотека н.п.средно по нивното оформување во библиотеки од членот 3 на овој правилник.

Секоја промена, настаната по испраќањето на каталожното картонче на книгата, веднаш и се соопштува на Централната матична библиотека.

Член 9

Каталожниот опис за периодичните публикации и другиот библиотечен материјал се оформува на каталожен картон, кој ги содржи следните податоци:

- назив на библиотеката и нејзината шифра под која се води во централниот каталог;
- наслов на изданието;
- поднаслов;

- податоци за издавачот (impresum);
- податок за сигнатура;
- спецификација.

Член 10

Податоците за периодичните публикации и другиот библиотечен материјал што библиотеката ќе ги прими во текот на годината, се доставуваат на Централната матична библиотека во почетокот на наредната година.

За секој нов наслов за кој се отвора каталожен картон во библиотеката веднаш се доставуваат податоците од ставот 1 на овој член до Централната матична библиотека.

До Централната матична библиотека писмено се доставуваат и податоци за промените и дополнувањата што се од важност за изданието (нозо набавени годишни томови, индекси, пополнување на некомплетни изданија, престанок на излегување на одделни изданија поради не издавање, престанок на набавка, префрлување на изданието во друга библиотека и слично).

Член 11

Централниот каталог се користи според општите акти на Централната матична библиотека.

Член 12

Доставувањето на податоците за книгите, периодичните публикации и другиот библиотечен материјал што е обработен пред влегувањето во сила на овој правилник, ќе се изврши сукцесивно, според планот на Централната матична библиотека.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 04-1689/1

31 декември 1966 година

Скопје

Републички секретар
за образование, наука и култура,
Славка Георгиева — Андрсјевиќ, с. р.

31.

Врз основа на член 69 од Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 31/65), Републичкиот секретар за образование, наука и култура донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ДИСЦИПЛИНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПРИМЕНУВАЊЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Доделувањето на пофалбите и наградите и применувањето на дисциплинските мерки спрема учениците во основното училиште се врши според одредбите на овој правилник.

I. Пофалби и награди

Член 2

Со пофалбите и наградите се развиваат позитивните особини кај учениците како личности и како членови на колективот, се подигнува нивната верба во сопствените сили и им се дава признање за постигнатите успеси со истрајна и пожртвувана работа во училиштето и вон од него.

Член 3

Пофалби и награди се доделуваат на: одделни ученици, група ученици, ученички секции, паралелки, односно одделенија, ученички заедници, ученички организации и училиштето како целина.

Член 4

Пофалби и награди можат да се доделуваат за:

1. Прилежно и совесно учење, залагање во работата и покажување повиден напредок во учењето;
2. Залагање и успех во разни слободни активности и во различни форми од општествениот и културниот живот на училиштето;
3. Примерно поведење во училиштето и вон од него;
4. Развивање другарски односи и давање помош во работата и учењето;
5. Пожртвуван однос спрема луѓето и заедницата;
6. Постигнат особен успех во општествено-корисната работа, производствениот труд и слично.

Член 5

При доделувањето на пофалбите и наградите се земаат предвид сите околности под кои се развивала работата заради која ученикот односно учениците се пофалуваат односно наградуваат, успехот и резултатот од работа како и индивидуалните особини и способности на учениците.

Успехот на ученикот само во наставата не треба да биде единствен критериум за давање пофалби односно награда.

Член 6

Пофалбите се доделуваат усно или писмено.

Член 7

Награди можат да бидат парични или други вредности што одговараат на нивната педагошка и друга полезна намена (книги, влезни билети за филмски, театарски и други културно-уметнички и спортски приредби, платен престој во летувалиште, платено учество во екскурзии, претплата на листови и списанија, училишен прибор, алат, различни апарати, предмети и слично).

Парични награди се доделуваат за наградни теми, задачи, натпревари и слично.

Член 8

Доделувањето на пофалбите и наградите се врши на свечен начин по правило пред учениците на паралелката односно училиштето.

Член 9

Попфалбите и наградите се образложуваат под-робно така што целиот колектив од кој произлегува попфалениот или наградениот ученик или групата ученици да ја сфати оправданоста на попфалбата односно наградата.

Попфалбите и наградите се забележуваат во педагошката евиденција на училиштето.

II. Дисциплински мерки**Член 10**

Дисциплинските мерки во основното училиште се применуваат откако ќе се исцрпат сите други педагошки мерки.

Одделни видови дисциплински мерки можат да се применуваат само спрема учениците што дораснале да ги разберат.

Член 11

Дисциплинските мерки се применуваат само спрема ученици поединци.

Член 12

Дисциплински мерки се применуваат за:

1. неуредно посетување на училиштето;
2. неправилен однос кон наставниците и учениците;
3. лошо држање во училиштето и надвор од него;
4. неправилен и немарен однос кон општествениот имот во училиштето и надвор од него;
5. неправилен однос спрема работата во училиштето и на разни воншколски активности.

Член 13

Спрема учениците во основното училиште се применуваат следниве дисциплински мерки:

1. усна опомена од раководителот на паралелката;
2. писмена опомена од раководителот на паралелката;
3. укор од наставничкиот колегиум на паралелката;
4. укор од директорот на училиштето;
5. укор од наставничкиот колегиум на училиштето;
6. преместување на ученикот во друга паралелка на истото училиште;
7. преместување на ученикот во друго училиште со седиште во истото место до крајот на учебната година.

Спрема учениците од I—IV одделение можат да се применуваат само дисциплинските мерки од точките 1 и 2 од претходниот став.

Спрема учениците што навршиле 15 години возраст може да се примени и дисциплинска мерка исклучување од училиштето.

Член 14

При применувањето на дисциплинските мерки не смее да се навредува личноста на ученикот.

Член 15

Дисциплинските мерки од член 13 ст. 1 т. 6 и 7 од овој правилник се применуваат само спрема оние ученици чие поведење е такво да го попречува воспитувањето на другите ученици, како и животот и работата во паралелката односно училиштето, а е во интерес како за самиот ученик така и за ученичкиот колектив од кој се отстранува.

Член 16

Пред изречувањето на дисциплинските мерки од член 13, став 1, т. 5—7 од овој правилник ученикот треба да биде комисијски сослушан. Комисијата за сослушување на ученикот ја именува директорот на училиштето од редот на наставниците.

Член 17

При одредувањето на дисциплинската мерка се земаат предвид сите околности, а особено степенот на престапот, возраста на ученикот, психичката развиеност, влијанието на средината во која ученикот живее, мотивите поради кои е извршен престапот, догаташното поведење на ученикот, неговите лични прилики, неговото држање пред и по извршеното дело, како и мислењето на заедницата на учениците, пионерската и другите организации во кои ученикот учествува, родителите односно старателот, а по потреба и на училишниот лекар и психолог.

Член 18

Изречените дисциплински мерки се соопштуваат пред учениците од паралелката во која ученикот учи.

Изречената дисциплинска мерка подробно се образложува така, што да ја разбере како ученикот спрема кој таа се применува така и ученичкиот колектив.

Член 19

Изречените дисциплински мерки се забележуваат во соодветната педагошка евиденција и за нив писмено се известуваат родителите односно старателот на ученикот.

Член 20

Наставничкиот колегиум на паралелката може да одлучи на ученикот спрема кој е применета дисциплинската мерка да му ја намали оценката по поведење за соодветниот наставен период ако утврди дека и по изречената дисциплинска мерка ученикот не се поправил.

Член 21

Изречените дисциплински мерки важат најдоцна до крајот на учебната година во која се изречени.

III. Завршни одредби**Член 22**

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видовите на попфалбите, наградите и дисциплинските мерки и за начинот на нивното применување во основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 29/60 година).

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-6867/2

29 декември 1966 година

Скопје

Републички секретар
за образование, наука и култура,
Славка Георгиева — Андрејевиќ, с. р.

32.

Врз основа на член 73 став 3 и член 79 од Законот за гимназијата („Службен весник на СРМ“ бр. 31/65), Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ДИСЦИПЛИНСКИТЕ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ГИМНАЗИЈАТА

Член 1

Доделувањето на пофалби и награди и применувањето на дисциплинските мерки спрема учениците на гимназијата се врши според одредбите на овој правилник.

I. Пофалби и награди

Член 2

Пофалбите и наградите на учениците во гимназијата се доделуваат со цел учениците да се поттикнуваат за постигнување што подобар успех во учењето, за поведението и за другата училишна и вон училишна работа, да се развиваат позитивните особини кои учениците како личности и како членови на колективот, да се подигнува нивната верба во сопствените сили и да им се дава признание за постигнатите успеси со истрајна и пожртвувана работа.

Член 3

Пофалби и награди се доделуваат на одделни ученици, група ученици, паралелка односно клас, ученичка заедница или друга ученичка организација и гимназијата како целина.

Член 4

Пофалби и награди на учениците им се доделуваат за:

- прилежно и совесно учење, залагање во работата и покажување повиден успех во учењето;
- залагање и успех во разни слободни активности и во различни форми на општествениот и културниот живот на училиштето;
- примерно поведење во училиштето и вон од него;
- развивање другарски односи и давање помош во работата и учењето;
- пожртвуван однос спрема луѓето и заедницата;

— постигнат особен успех во општествената работа, производниот труд и слично.

Член 5

При доделувањето на пофалбите и наградите треба да се земат предвид сите околности под кои се развивала работата заради која ученикот односно учениците се пофалуваат односно наградуваат, успехот и резултатот од работата како и индивидуалните особини и способности на учениците.

Член 6

Пофалбите се доделуваат усно или писмено.

Пофалбите што ги доделуваат предметниот наставник, раководителот на паралелката и наставничкиот колегиум на паралелката се усни.

Пофалбите што ги доделуваат наставничкиот колегиум на гимназијата, директорот, управниот одбор, советот на гимназијата, работните и други организации и државните органи се писмени.

Член 7

Награди можат да се доделуваат во: книги, дипломи, значки, влезни билети за филмски, театарски и други културно-уметнички и спортски приредби, бесплатен боравок во летувалиште, бесплатно учество во екскурзии, претплата на листови и списанија, училишен прибор, алати, разни апарати, други предмети и слично.

За стручни работи (наградни теми, задачи, курсеви, натпревари, производна работа и слично) можат да се доделуваат и парични награди.

Член 8

Доделувањето на пофалбите и наградите, се врши на свечен начин по правило пред учениците на паралелката, класот односно училиштето, а по можност и на заеднички состанок на учениците и нивните родители, во присуство на наставниците и членовите на органите на управување на гимназијата.

Пофалбите и наградите се даваат, по правило, по повод значајни датуми, на крајот на наставните периоди или во посебни погодни прилики.

Член 9

Пофалбите и наградите се образложуваат подробно, така што целиот колектив од којшто произлегува пофалениот или наградениот ученик односно групата ученици, да ја свати оправданоста на пофалбите односно наградата.

Член 10

Пофалбите и наградите на одделни ученици се внесуваат во матичната книга, ученичката книшка и годишниот извештај на гимназијата.

II. Дисциплински мерки

Член 11

Дисциплинските мерки предвидени со член 75 од Законот за гимназијата се применуваат против учениците кои:

- неуредно ја посетуваат наставата;
- неправилно се однесуваат спрема другарите, наставниците и другите работници на гимназијата односно граѓаните;
- непристојно се држат во училиштето и на други јавни места и со тоа го намалуваат угледот на учениците и училиштето;
- неправилно и немарно се однесуваат кон општествениот имот во училиштето и надвор од него;
- немарно се однесуваат кон работата и учењето во училиштето и на разни воншколски активности;
- покажуваат изразито слаб успех во учењето.

Член 12

Дисциплинските мерки: усна опомена од предметниот наставник, писмена опомена од раководителот на паралелката и укор од наставничкиот колегиум на паралелката се применуваат за полесни повреди, а укор од директорот и укор од наставничкиот колегиум на гимназијата за потешки повреди на учениковата дисциплина.

Дисциплинската мерка отстранување на ученикот од гимназијата до крајот на учебната година со или без право на премин во друга гимназија, а со право на полагање вонредни испити во истата или во друга гимназија (член 75 точка 6 од Законот за гимназијата) советот на гимназијата по предлог на наставничкиот колегиум на гимназијата може да ја примени само за исклучително тешки престапи или за изразито слаб успех на ученикот ако претходните дисциплински мерки не делувале позитивно на ученикот.

Како исклучително тешки престапи се сметаат повредите на учениковата дисциплина поради кои неговото натамошно задржување оневозможува успешен воспитно-образовен процес во гимназијата, односно го попречува воспитувањето на другите ученици.

Се смета дека ученикот покажува изразито слаб успех ако во претходната учебна година поради слабиот успех бил упатен да го повтори класот и во првото полугодие на учебната година во која го повторува класот добил негативни оценки по повеќе од половината предмети што се изучуваат во класот и поради тоа нема сигурен изглед дека со успех ќе го заврши класот.

Член 13

За неоправдано изостанување на ученикот од наставата во текот на едно полугодие можат да се применуваат дисциплински мерки и тоа: за неоправдано изостанување до 15 часа — како за полесна, а до 40 часа како за потешка повреда на учениковата дисциплина.

Ако ученикот неоправдано изостане преку 40 часа во текот на едно полугодие, против него може да се примени дисциплинска мерка отстранување од гимназијата.

Член 14

Дисциплинските мерки се применуваат само спрема ученици поединци.

Член 15

Дисциплинските мерки се применуваат ако се исцрпени сите други педагошки мерки.

Член 16

При применувањето на дисциплинските мерки не смее да се навредува личноста на ученикот.

Член 17

Пред изрекувањето на дисциплинските мерки укор од директорот, укор од наставничкиот колегиум на гимназијата и отстранување на ученикот од гимназијата, ученикот писмено се сослушува.

Покрај ученикот се сослушуваат и сведетелите што ќе ги предложи ученикот, а по потреба и други сведетели како и претставник на ученичката заедница на класот.

Сослушувањето го врши комисија што ја сочинуваат претседател кој го именува директорот, раководителот на паралелката и претставник на ученичката заедница на паралелката од која е ученикот. Записникот од сослушувањето го води раководителот на паралелката.

На ученикот на кој е применета дисциплинска мерка отстранување од гимназијата, директорот на гимназијата му издава писмено решение.

Член 18

При одредувањето на дисциплинската мерка се земаат предвид, сите околности, а особено степенот на престапот, возраста на ученикот, психичката развиеност, влијанието на средината во која ученикот живее, мотивите поради кои е извршен престапот, односно причините за слабиот успех, досегашното поведение на ученикот, неговите лични прилики, неговото држање пред и после извршењето на престап како и мислењето на ученичката заедница, младинската и другите организации во кои ученикот членува, а по потреба и на училишниот лекар и психолог.

Член 19

Изречените дисциплински мерки усна оломена од предметниот наставник, писмена опомена од раководителот на паралелката и укор од наставничкиот колегиум на паралелката ги соопштува раководителот на паралелката пред учениците на паралелката во која ученикот учи, а другите дисциплински мерки ги соопштува директорот пред учениците на гимназијата.

Изречената дисциплинска мерка подробно се објаснува така што да ја разбере како ученикот спрема кој таа се применува, така и ученичкиот колектив.

За изречените дисциплински мерки се известува родителот односно старателот на ученикот.

Член 20

При соопштувањето на изречените дисциплински мерки се даваат и упатства за правото на приговор односно жалба, според член 77 од Законот за гимназијата, како и за можноста на ублажување односно укинување на правосилно изречените дисциплински мерки под условите од член 76 на тој закон.

Член 21

Правосилно изречените дисциплински мерки се забележуваат во соодветната училишна документација.

Член 22

Изречените дисциплински мерки во текот на учебната година се однесуваат само за таа учебна година.

За повреда на учениковата дисциплина за време на летниот училишен распуст дисциплинските мерки се применуваат во наредната учебна година.

Член 23

Изречените дисциплински мерки влијаат на поведението, но автоматски не повлекуваат определено намалување на оценката по поведение.

Член 24

До донесувањето на посебни прописи за пофалбите, наградите и дисциплиноските мерки за учениците во стручните и уметничките училишта како и учителските и на нив соодветни школи, одредбите на овој правилник сходно се применуваат и во тие училишта.

Член 25

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видовите на пофалбите, наградите и дисциплинските мерки и за начинот на нивното применување во стручните училишта, учителските школи и гимназијата („Службен весник на СРМ“ број 38/60).

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-54/2

31 јануари 1967 година

Скопје

Републички секретар

за образование, наука и култура,

Славка Георгиева — Андрејевиќ, с. р.

33.

Врз основа на член 12 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ И РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ, КАКО И ПОСТАПКА ЗА УПИС ВО РЕГИСТРИТЕ

1. Начинот на водењето на регистарот на производители на семе и регистарот на доработувачи на семе и постапката за упис во регистар се врши според одредбите од ова упатство.

2. Регистарот на производители и регистарот на доработувачи на семе се води по обрасци број 1 односно број 2 што се составен дел на ова упатство.

3. Регистарот на производители и регистарот на доработувачи на семе се води во вид на тврдо поврзана книга, чии страни се нумерирани, прошиени, потпечатени и заверени од старешината на органот што ги води регистрите.

4. На еден лист од регистарот можат да се внесуваат податоци само за еден производител односно доработувач на семе и тоа со црно мастило.

Во случај на погрешно запишување поправката се врши така што погрешното се пречкртува, при што пречкртаното треба да остане читливо. Новиот текст се внесува над пречкртаното со црвено мастило.

Секое запишување и поправка на запишаното се запишува од лицето кое го води регистарот.

5. Податоци за настанати промени по запишувањето се внесуваат во регистарот по графата „промени“ по ред според добиеното известување за тие промени. Кон секоја промена се наведува основот за нејзиното запишување во регистарот.

6. Ако по пријава на работната организација или по службена должност се утврди дека запишаната организација во регистарот понатаму не ги исполнува условите ќе се донесе писмено решение со кое се става вон сила решението со кое е запишана во регистарот и ќе се брише од истиот.

7. Кон регистарот на производители и кон регистарот на доработувачи на семе се формира документација за чување на пријавите и другите списи што се во врска со регистрирање на организацијата.

8. За запишување во регистарот на производители и регистарот на доработувачи на семе работната организација поднесува писмена пријава до Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство по образците број 3 односно број 4 што се составен дел на ова упатство.

9. Врз основа на пријавата на работната организација се донесува писмено решение за запишување во регистарот ако се утврди дека ги исполнува пропишаните услови, односно за одбивање ако не ги исполнува истите.

10. Решението за запишување и за бришење од регистарот ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

11. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-168/2

6 февруари 1967 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Инж. Драги Трајановски, с. р.

Формат 500 × 400

РЕГИСТАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Образец бр. 1

Регистарски број

Датум и број на пријавата		Датум и број на решението за запишување		Датум на запишување во регистар		Име		Седиште		Општина		Вид на семето чие производство се регистрира		Стручњаци кои учествуваат во производството на семе		Површини за производство на семе во ха бр.		Површини на семенски состојини, плантажи или број на семенски дрвја		Вид		Врста		Дневен учинок за секој вид		Складништен простор за непродуктивно семе вагони		Стручна контрола на производство на семе		Промена		Заврка од овластен работник		Забелешка					
Име		Седиште		Општина		Вид на семето чие производство се регистрира		Број		Школска подготовка		Стручна спрема (специјализација)		Конствени		Работни организации		Индивидуални производители		Конствени		Зотоворени		Вид		Врста		Дневен учинок за секој вид		Складништен простор за непродуктивно семе вагони		Стручна контрола на производство на семе		Промена		Заврка од овластен работник		Забелешка	
Име		Седиште		Општина		Вид на семето чие производство се регистрира		Број		Школска подготовка		Стручна спрема (специјализација)		Конствени		Работни организации		Индивидуални производители		Конствени		Зотоворени		Вид		Врста		Дневен учинок за секој вид		Складништен простор за непродуктивно семе вагони		Стручна контрола на производство на семе		Промена		Заврка од овластен работник		Забелешка	

Формат 500 × 400

РЕГИСТАР НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Образец број 2

Регистарски број

Датум и број на пријавата		Датум и број на решението за запишување		Датум на запишувањето во регистарот		Име		Седиште		Општина		Вид на семето за чија доработка се регистрирани		Стручњаци за доработка на семе број		Висока		Средна		Стручна спрема (специјализација)		Квалификувани работници		Број на складништа		Име и селиште на потокот или работната единица		Вид		Врста		Дневен учинок на секој вид		Складништен простор за доработка и чување на доработеното семе вагони		Промени		Заврка од овластениот работник		Забелешка	
Датум и број на пријавата		Датум и број на решението за запишување		Датум на запишувањето во регистарот		Име		Седиште		Општина		Вид на семето за чија доработка се регистрирани		Стручњаци за доработка на семе број		Висока		Средна		Стручна спрема (специјализација)		Квалификувани работници		Број на складништа		Име и селиште на потокот или работната единица		Вид		Врста		Дневен учинок на секој вид		Складништен простор за доработка и чување на доработеното семе вагони		Промени		Заврка од овластениот работник		Забелешка	
Датум и број на пријавата		Датум и број на решението за запишување		Датум на запишувањето во регистарот		Име		Седиште		Општина		Вид на семето за чија доработка се регистрирани		Стручњаци за доработка на семе број		Висока		Средна		Стручна спрема (специјализација)		Квалификувани работници		Број на складништа		Име и селиште на потокот или работната единица		Вид		Врста		Дневен учинок на секој вид		Складништен простор за доработка и чување на доработеното семе вагони		Промени		Заврка од овластениот работник		Забелешка	

Образец број 3

Формат 20 x 30 см.

Име и седиште на работната организација која произведува семе

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
С К О П Ј Е

ПРИЈАВА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Врз основа на член 8 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе („Службен весник на СРМ“, бр. 36/66), поднесуваме пријава за запишување во регистарот на производители на семе бидејќи ги исполнуваме пропишаните услови и тоа:

1. Имаме стручњаци за производство на семе.

Вкупен број _____ стручњаци од кои:
За култури Број Школска Стручна спрема
подготовка (специјализација)

Житни
Индустриски
Фуражни
Градинарски
Шумски видови

2. Располагаме со сопствено земјиште — издвоени семенски состоини, плантажи и дрвја погодни за производство на семе — ха — бр.
На овие, како и на друг начин набавено земјиште ќе произведуваме семе на површини во ха и дрвја во броја:

К у л т у р а	Сопствени	Договорени други организации	Со индивидуални производители	Вкупно
Пшеница				
Останали стрмни жита				
Ориз				
Хибридна пченка				
Тутун				
Шекерка репка				
Компири				
Афион				
Други индустриски култури				
Градинарски култури				
Издвоени семенски состоини, плантажи или дрвја од видови:				
— иглолисни				
— широколисни				

Пшеница
Останали стрмни жита
Ориз
Хибридна пченка
Тутун
Шекерка репка
Компири
Афион
Други индустриски култури
Градинарски култури
Издвоени семенски состоини, плантажи или дрвја од видови:

— иглолисни
— широколисни

3. За производство на семе од пријавените култури и видови располагаме со сопствена опрема чии капацитет одговара на пријавените површини и броја и тоа:

(треба да се наведе видот, бројот и дневниот учинок на опремата за производство на секој вид семе со која располага организацијата).

- Имаме складиштен простор за сместување и чување на недоработено семе со капацитет од _____ вагони — килограми.
- Имаме обезбедена стручна контрола на производството на семе:
 - Сопствена
 - број на стручњаци
 - школска подготовка и стручна спрема за секој стручњак одвоено.
 - Од други организации.

М. П.

Раководител на работна организација,

Образец број 4

Формат 20 x 30 см.

Име и седиште на работната организација која доработува семе

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
С К О П Ј Е

ПРИЈАВА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Врз основа на член 8 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе („Службен весник на СРМ“, бр. 36/66), поднесуваме пријава за запишување во регистарот на доработувачи на семе, бидејќи ги исполнуваме пропишаните услови и тоа:

1. Имаме стручњаци за доработка на семе и тоа:
За култури Број Школска Стручна спрема
подготовка (специјализација)

Житни
Индустриски
Фуражни
Градинарски
Шумски видови

2. Имаме раководители на складишта и квалификувани работници:

- вкупен број на раководители на складишта (посебно за секој школска подготовка и пракса на доработка на семето).
- број на квалификувани работници (посебно на секоје складиште)

3. Располагаме со современа опрема за доработка на семе за соодветна група култури и видови и тоа: (да се наведе видот на опремата, бројот и дневен учинок за секој вид).

4. Располагаме со современ манипулативен и складиштен простор за доработка, сместување и чување на доработеното семе со капацитет од _____ вагони и тоа за:

Пшеница и други жита _____ вагони
Индустриски и фуражни култури _____ вагони
Градинарски култури _____ вагони

5. Располагаме со ————— погони или работни единици.

(за секој погон или работна единица да се наведе посебно име и седиште, како и податоци за условите од претходните точки под 1, 2 и 3.)

М. П.

Раководител на работна
организација,

34.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на град Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65), Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 15. II. 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат избори за избор на одборници на Општинското собрание Кисела Вода — Скопје.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, ќе се одржат на ден 2 април 1967 година.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание Кисела Вода — Скопје, ќе се одржат на ден 31. III. 1967 година.

4. Роковите за преземање одделни изборни дејства почнуваат да течат од 16. II. 1967 година.

5. Ова решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА
ВОДА — СКОПЈЕ

Број 516

15. II. 1967 година
Скопје

Претседател,

Михајло Миљовски, с. р.

35.

Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65), Собранието на општината Куманово на XXVII заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 15 февруари 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

I

На 31. III. 1967 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборни единици во кои се избрани одборници на две години а имено:

1. ВО ГРУПА СТОПАНСТВО во изборните единици под број: 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, и 31.

2. ВО ГРУПА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА во изборните единици: 1, 3, 5, и 7.

3. ВО СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВНА ГРУПА во изборната единица бр. 1.

4. ВО ГРУПА ЈАВНИ СЛУЖБИ во изборната единица бр. 2.

На 2. IV. 1967 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на 2 години а имено во изборни единици под број: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49 и 52.

II

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејствија се смета 16. II. 1967 година.

III

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службениот весник на СРМ“.

Бр. 3190/1

Претседател

15. II. 1967 година
Куманово

на Собранието на општината,
Јездимир Богдански, с. р.

36.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65 год.), Собранието на општината Св. Николе, на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 15. II. 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ Св. НИКОЛЕ

I

На 31 март 1967 година ќе се одржат избори на една половина одборници на соборот на работните заедници во изборните единици во кои на одборниците им истечува четворгодишниот изборен мандат и тоа:

А) Во група стопанство

а) Подгрупа индустрија

1. Изборна единица број 3 во која се избираат три одборници, а ги опфаќа следните работни организации: Тутуново претпријатие Св. Николе и „Жито Македонија“ Св. Николе.

2. Изборна единица број 5 во која се избира еден одборник и ги опфаќа работните организации: Градежното претпријатие „Пелаголија“ — погон Св. Николе, Техноградба „Сплит“ — погон Св. Николе и Секцијата за пастишта Св. Николе.

3. Изборна единица број 6 во која се избираат два одборника и ги опфаќа работните организации: Трговското претпријатие „Прогрес“ Св. Николе, Угостителското претпријатие „Овче Поле“ Св. Николе, Конфекцијата „Прогрес“, Продавницата за чевли „Борово“, Книжарницата „Култура“ Св. Николе,

Народната банка — експозитура Св. Николе, Комуналната банка Св. Николе, Железничката станица Овче Поле и Милино, „Отпад“ Св. Николе, Продавницата на мебели „Треска“ Св. Николе, Продавницата на мебели „Нов дом“ Св. Николе, Продавницата на стакло „Јавор“ Св. Николе, ПТТ Св. Николе и ДОЗ — Св. Николе.

б) Подгрупа земјоделство

4. Изборна единица број 9 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: ЗИК — погон с. Мездра и краварство.

5. Изборна единица број 11 во која се избираат два одборника и ги опфаќа работните организации: ЗИК — погон лозарство, овоштарство и поледелие Св. Николе.

6. Изборна единица број 12 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: ЗИК — погон с. Ерцелија.

7. Изборна единица број 14 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: ЗИК — погон земјоделска задруга Св. Николе, Ветеринарната станица и Земјоделската задруга с. Преот.

8. Изборна единица број 15 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: Земјоделската задруга с. Д. Ѓуѓанци и Земјоделската задруга с. Стањевци.

9. Изборна единица број 17 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: Земјоделската задруга с. Мустафино.

10. Изборна единица број 19 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: Земјоделската задруга с. Немањици.

Б. Група просвета и култура

1. Изборна единица број 2 во која се избира еден одборник, ги опфаќа работните организации: Гимназијата „Кочо Рацин“ Св. Николе и Училишниот центар за квалификувани работници Св. Николе.

2. Изборна единица број 4 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: Централното основно училиште с. Ерцелија и с. Немањици.

В) Социјално-здравна група

1. Изборна единица број 1 во која се избира еден одборник која ги опфаќа работните организации: Здравствениот дом Св. Николе, Заводот за социјално осигурување и Аптеката Св. Николе.

Г) Група јавни служби

1. Изборна единица број 2 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: Одделението за внатрешни работи Св. Николе и Милиционерската станица.

2. Изборна единица број 3 во која се избира еден одборник а ги опфаќа работните организации: Општинскиот суд во Св. Николе, Социјалистичкиот сојуз Св. Николе, Општинскиот комитет на СКМ, Народната младина и Општинскиот одбор на Црвен крст.

II

На 2 април 1967 година, ќе се одржат избори на една половина одборници на Општинскиот собор во

изборните единици во кои на одборниците им истекува четворогодишниот изборен мандат и тоа:

1. Изборна единица број 1 во која се избираат четири одборници, а ги опфаќа следните населени места: Св. Николе I реон и с. Кнезје.

2. Изборна единица број 3 во која се избираат три одборника и го опфаќа населеното место с. Немањици.

3. Изборна единица број 5 во која се избира еден одборник а го опфаќа населеното место с. Мечкуевци.

4. Изборна единица број 7 во која се избира еден одборник а го опфаќа населеното место с. Д. Ѓуѓанци.

5. Изборна единица број 9 во која се избира еден одборник а го опфаќа населеното место с. Стањевци.

6. Изборна единица број 11 во која се избираат два одборника а го опфаќа населеното место с. Ерцелија.

7. Изборна единица број 13 во која се избираат два одборника а го опфаќа населеното место с. Мустафино и с. Кардафаково.

8. Изборна единица број 17 во која се избира еден одборник а го опфаќа населеното место с. Делисијци и Аџибегово.

9. Изборна единица број 19 во која се избира еден одборник а го опфаќа населеното место с. Каратманово.

10. Изборна единица број 21 во која се избира еден одборник а го опфаќа населеното место с. Богословец.

11. Изборна единица број 23 во која се избираат два одборника а го опфаќа населеното место с. Горобинци.

III

Како ден од кога почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејствија се смета 16 јануари 1967 година.

IV

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-337

15. II. 1967 година

Св. Николе

Претседател,

Душко Гиговски, с. р.

37.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 25/63 и 2/65 год.), Собранието на општината Гостивар, на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 13. II. 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

1. Се распишуваат избори за одборници на Општинското собрание на општината Гостивар.

2. Изборите за одборници на Општинското собрание на општината Гостивар, ќе се одржат на 2. IV. 1967 година.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание на општината Гостивар, ќе се одржат на 31. III. 1967 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-828

14. II. 1967 год.

Гостивар

Претседател,

Вельо Бундалевски, с. р.

38.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65), Собранието на општината Тетово, на I заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 13. II. 1967 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ — ТЕТОВО НА КОИ ИМ ИСТЕКНУВА МАНДАТОТ

I

Се распишуваат избори за одборници на Собранието на општината Тетово на кои им истекнува мандатот.

II

Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Тетово ќе се одржат на 2 април 1967 година.

III

Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Собранието на општината Тетово ќе се одржат на 31 март 1967 година.

IV

Избори за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Тетово ќе се одржат во изборните единици: бр. 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52 и 54.

Избори за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Тетово ќе се одржат и во изборните единици 10, 16 и 17, со тоа што тука одборниците се избираат на 2 години како продолжение на мандатот на одборниците што биле избрани во овие изборни единици на 4 години а во меѓувреме им престанал мандатот.

V

Избор на одборници за Соборот на работните заедници на Собранието на општината Тетово ќе се одржи во следните изборни единици:

— група стопанство — подгрупа индустрија — изборна единица бр. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19 и 22;

— група стопанство — подгрупа земјоделие — изборна единица бр. 3, 4, 7, 8 и 12;

— група просвета и култура — изборна единица бр. 2, 4 и 5;

— група социјално-здравствена — изборна единица бр. 1;

— група јавни служби — изборна единица бр. 2.

VI

Изборните дејствија за преземање на одделни изборни работи ќе течат од 16 февруари 1967 година. Бр. 01-1423/13-II-1967 година

Тетово

Претседател,

Костадин Михајловски, с. р.

39.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65 и 4/67 год.), Собранието на општината Македонски Брод, на XXIX-та заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 15. II. 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДНА ПОЛОВИНА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Се распишуваат избори за избор на една половина одборници на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници на Собранието на општината Македонски Брод, чии мандат истекнува во 1967 година.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Собранието на општината Македонски Брод ќе се одржат на 2. IV. 1967 година.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Собранието на општината Македонски Брод ќе се одржат на 31. III. 1967 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање на одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-210/1

15. II. 1967 година

Македонски Брод

Претседател

на СО на општината Македонски Брод,

В. Стајковски, с. р.

40.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65 год.), Собранието на општината Гевгелија на заедничката седница на двата собора, одржана на 15. II. 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА

1. Се распишуваат избори за одборници на Собранието на Општината Гевгелија во изборните еди-

ници во кои мандатот на одборниците е утврден на две години.

2. Изборите за одборници на Општинскиот собор ќе се одржат на 2 април 1967 година во изборните единици: 1, 2, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23 и 24.

3. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници ќе се одржат на 31 март 1967 година во изборните единици: 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 и 25.

4. Како ден од кој почнуваат да течат изборните дејствија се смета 16. II. 1937 година.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-752/1

15. II. 1967 година

Гевгелија

Претседател

на Собранието на општината Гевгелија,
Душко Колев, с. р.

41.

Собранието на општината Титов Велес на заедничка седница на обата собора, одржана на ден 15. II. 1967 година, на основа член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65 год.), донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ТИТОВ ВЕЛЕС

I. На 31 март 1967 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици кои што се избрани одборници на две години и тоа:

1. Во групата стопанство

а) Во подгрупата индустрија во изборните единици 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17;

б) Во подгрупата земјоделство во изборните единици 2, 4, 6.

2. Во групата просвета и култура во изборните единици: 1.

3. Во социјално-здравствената група во изборните единици: 1 и 3.

4. Во групата јавни служби во изборните единици: 2.

II. На 2 април 1967 година ќе се одржат избори за одборници за Општинскиот собор во изборните единици кои што се избрани одборници на две години и тоа: 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 37, 38 и 39.

III. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одделни дејствија се смета денот на донесувањето на ова решение.

IV. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Потпретседател,

Љубиша Ристиќ, с. р.

42.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје и чл. 207 од Статутот, Општината — Веница на заедничката седница на обата собора одржана на ден 14. II. 1967 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА — ВЕНИЦА

I

1. На 31. III. 1967 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници, во изборните единици во кои се избрани одборници на 4 години во 1963 година, а имено: бр. 2 и бр. 3 од групата стопанство, бр. 5 од групата приватни занаетчији, бр. 6 од групата земјоделство, бр. 2 од групата просвета и култура и бр. 1 од групата на здравството.

2. На 2. IV. 1967 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници за четири години во 1963 година а имено: бр. 1 Блатец, бр. 2 Веница, бр. 6 Грлани, бр. 7 Драгобращте, бр. 10 Калиманци, бр. 12 Лаки, бр. 14 Липец и бр. 16 Трсино.

II

Решението влегува во сила на 16. II. 1967 година а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината — Веница“.

Бр. 01-540

14 II. 1967 година

Веница

Претседател,

Благој Бојадиски, с. р.

43.

Врз основа на член 6 став 7 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65 год.), Собранието на општината Валандово на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 15. II. 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДНА ПОЛОВИНА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ВАЛАНДОВО

I

На 31. III. 1967 година ќе се одржат избори за одборници на Соборот на работните заедници во изборните единици во кои се избираат одборници на кој мандатот им престанува во март 1937 година, и тоа:

1. Во групата стопанство, подгрупата индустрија во изборните единици под број II, III и V;

2. Во групата стопанство, подгрупата земјоделство во изборната единица под број II;

3. Во групата просвета и култура во изборните единици под број I и II;

4. Во групата јавни служби во изборните единици под број I.

II

На 2. IV. 1967 година ќе се одржат избори за одборници на Општинскиот собор во изборните единици во кои се избрани одборници на кои мандатот им престанува во март 1967 година, и тоа:

во изборните единици под број II, III VII, IX, X и XI.

III

Како ден од кој почнуваат да течат роките за преземање одделни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 456/1

15. II. 1967 година

Валандово

Претседател

на Собранието на општината
Валандово,

Маг. Инж. **Тодор Невеселов**, с. р.

44.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје, Собранието на општината — Охрид, на XIX-та заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 15. II. 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДНА ПОЛОВИНА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ — ОХРИД

1. Се распишуваат избори за избор на една половина одборници на Општинското собрание — Охрид.

2. Изборите за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание — Охрид ќе се одржат на 31. III. 1967 година.

3. Изборите за одборници на Општинскиот собор на Општинското собрание — Охрид ќе се одржат на 2. IV. 1967 година.

4. Како ден од кој почнуваат да течат роките за преземање на одделни изборни дејствија се смета 16. II. 1967 година.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1607

15. II. 1967 година

О х р и д

Претседател,

Јаким Спиrowsки, с. р.

45.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65 година), Собранието на општината Пробиштип на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 16 февруари 1967 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛОВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ПРОБИШТИП

I.

Се распишуваат избори за одборници на Собранието на општината Пробиштип.

1. Избори за одборници на Општинскиот собор ќе се одржат на ден 2 април 1967 година во изборните единици: 1 с. Бунеш, 4 с. Горни и Долни Стубол, 7 Добрево, 9 Древено, 12 с. Калниште, 14 с. Лесново, 17 с. Пишица и Гуиновци, 18 с. Стрмеш и Плешенци, 19 с. Пробиштип, 20 населба Пробиштип и 21 с. Стрисовци.

2. Изборите за одборници на Собранието на работните заедници ќе се одржат на ден 31 март 1967 година во изборните единици:

а) Група стопанство:

— подгрупа индустрија

— изборната единица бр. 1 во работната организација Рудници „Злетово“ работните единици во Добрево;

— изборната единица бр. 4 која ги опфаќа работните организации Градежното претпријатие „Маврово“, Дистрибутивното електрично претпријатие и конфекција „8 Март“ — Пробиштип.

— подгрупа земјоделство:

— изборната единица бр. 2 Земјоделска задруга „Ванчо Трајков“ — Пробиштип;

— изборната единица бр. 3 Земјоделска задруга „Методи Митевски — Брицо“ — с. Гарјанци; и

— изборната единица бр. 4 Земјоделска задруга „Бошко Петров“ — Злетово, Земјоделска задруга Лесново и Шумското реверство Злетово;

б) Група просвета и култура:

— изборната единица бр. 1 основни училишта Злетово и Трооло;

г) Група јавни служби:

— изборна единица бр. 1 која ги опфаќа работните луѓе на Собранието на општината, Одделението за внатрешни работи со станицата на милиција, Општинскиот комитет на СКМ, Општинската конференција на ССРМ, Општинскиот синдикален совет, Општинскиот црвен крст и Заводот за запослување.

II.

Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање на одделни изборни дејства се смета денот на донесувањето на ова решение.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-291

16. II. 1967 година

Пробиштип

Претседател
Арсов Ампе, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Абдији А. Минафи од село Радиовце, Тетовско, против тужената Абдији Р. Добросава, по татко Лазански, сега со непознато место на живеење, за развод на бракот, вредност 500 н. динари.

Се повикува тужената Абдији Р. Добросава, во срок од 30 дена од објавувањето на огл сог во „Службен весник на СРМ“, да се јави лично во судот или да ја достави својата адреса.

Во колку во определениот срок тужената не се јави ќе ѝ се постави привремен старател во смисла на чл. 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 1829/66.
(174)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство на име Лазароски Миланов Живко од Прилеп, ул. „Мендо Ивановски“ бр. 4, за завршен трети разред вечерно училиште — трговски смер, през учебната 1939/40 година во Прилеп.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 802/66.
(18)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за мајсторски испит за снајдер, положен во 1928 година на име Неделковски С. Никола од Скопје, улица „Херцеговачка IV“ бр. 20-6, населба Бутел I.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 482/66. (20)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште, през учебната 1932/33 година на име Пупунческа И. Ванка од с. Големо Коњари, а сега во Прилеп, ул. „Оцка Михајловски“ број 9.

Се моли лицето што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави во овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 907/66.
(21)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 999, страна 905, книга IV, е запишана под фирма: Југословенска банка за надворешна трговија од Белград — Филијала во Скопје. Предмет на работењето на филијалата е: обавување кредитни и други банкарски услуги.

Филијалата е основана од Југословенската банка за надворешна трговија — Белград со актот за основање од 28. I. 1966 година.

Филијалата во Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Цветковски Митре, главен директор, Самарџиев Борис, Томов Тома, Икономов Стево, Спирковски Новак, Василева Вера, Вангел Нацица, Манчевик Крсто, Белопета Драгица, Дича Добрила, Групчава Олга, Мартиновски Борис, Димов Љубен, Костиќ Живојин, Бошковски Методија и Кочковски Киро.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи број 142/66.
(1779)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. IX. 1965 година, рег. број 12/65, книга II е запишана под фирма: Работна менза во село Мало Коњари на Водната заедница „Шум“ од Струга. Предмет на работењето на мензата е: пружање угостителски услуги на членовите од работниот колектив на градилиштето во с. Мало Коњари.

Мензата е основана од Водната заедница „Шум“ од Струга, со одлука од работничкиот совет бр. 03-713 од 7. V. 1965 година и одобрението од Општинското собрание Прилеп број 04-2337/1 од 24. VIII. 1965 година.

Раководител на мензата е Лазо Шукрески, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 205/65.
(1285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 662, страна 901, книга II, е запишана под фирма: „Агрехемизација“ — специјализирано претпријатие за хемизација на земјоделството од Скопје — Пословница во Тетово, улица „Иво Рибар Лола“ број 85. Предмет на работењето на пословницата е: продажба на големо на сите видови вештачки ѓубриња од домашно производство и од увозните видови средства за заштита на растенијата и останати репроматеријали за земјоделието, како и следните услови:

— врши механичко-физичко мешање на вештачки ѓубриња од односот НПК и ПК во сопствена режија според потребите на земјоделските стопанства и задруги и нивна продажба;

— врши агрохемиско испитување односно анализа во сопствена лабораторија на обработување поделески и други површини од општествениот и задругниот сектор на СРМ;

— врши мелиорација на почвите — калцификација, фосфатизација и гипсирање.

Пословницата е основана од работничкиот совет на Специјализираното претпријатие за хемизација на земјоделството „Агрехемизација“ — Скопје.

Раководител на пословницата е Симоски Аспарух.

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 463/66.
(1370)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 481, страна 901, книга II, е запишана под

фирма: Фабрика за намештај „Наш дом“ од Прокупље — Продавница за намештај во Валандово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на намештај од сите врсти. — собен, кујнски, канцелариски и школски, како и продажба на душеци, јоргани, линолеуми, теписи, чивилуци, офингери и друг галантериски намештај.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за намештај „Наш дом“ — Прокупље, а согласно со решението на Собранието на општината Валандово број 2210/1 од 27. VIII. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Михајло Кимов, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 627/66. (1483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 275, страна 1005, книга I, е запишана под фирма: Механичко услужно претпријатие „Агроремонт“ од Тетово — Склад во Гостивар, улица „Мајор Чеде Филиповски“ број 12. Предмет на работењето на складот е: промет на големо и мало на делови за земјоделски машини, делови на сите моторни возила и авто гуми.

Складот е основан од работничкиот совет на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт“ — Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Гостивар број 04-6364 од 7. IX. 1966 година.

Раководител на складот е Вељановски Дојчин
Складот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 610/66. (1485)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 984, страна 849, книга IV, е запишано следното: Зидаро-фасадерска задруга „Оникс“ — Скопје, улица „Канал Треска“ број 134. Предмет на работењето на задругата е: зидаро-фасадерска дејност.

Задругата е основана од основачите: Новаков Ванчо, Капсаров Благој, Симов Љубомир, Асани Раиф, Сијев Гоце, Илиевски Славе, Антонов Владимир, Митревски Китан, Спасевски Фидан, Исен Раиф, Серафимов Стево и Хоџа Зекир на основачкото собрание одржано на ден 2. X. 1966 година.

В. д. директор на задругата е Новаков Горги Ванчо.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Благој Капсаров, в.д. технички раководител, и Панче Т. Зафировски.

Членови на привремениот управен одбор на Задругата се: Митревски Китан, Илиевски Славе, Асани Раиф, Серафимов Стево и Хоџа Зекир.

Претседател на управниот одбор е Митревски Китан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 710/66. (1492)

Советот на Медицинскиот центар — Охрид, врз основа на одобрението од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СР Македонија,

распишува

К О Н К У Р С

за упатување лекари на специјализација по следните гранки на медицината:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Општа медицина | 2 работни места |
| 2. Неуропсихијатрија | 1 работно место |

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I врсга.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и потребни документи по чл. 2 од Правилникот, да се доставуваат до Медицинскиот центар — Охрид.

Предимство имаат лекарите на работа при Медицинскиот центар — Охрид.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (198)

СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРГИЈАТОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места за следните предмети со звање:

А. ИЗБОР

- | | |
|---|---|
| 1. Технолошки операции (за постојан или хонорарен редовен професор, вонреден професор или доцент) | 1 |
| 2. Металургија на железо и челик (за постојан или хонорарен редовен професор, вонреден професор или доцент) | 1 |
| 3. Леене (за хонорарен доцент или хонорарен предавач) | 1 |

Б. ПРЕИЗБОР

- | | |
|---|---|
| 1. Органска хемија (постојан асистент — преизбор) | 1 |
|---|---|

Ц. НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

- | | |
|--|---|
| 1. Примена на радиоизотопи во индустријата (за постојан вонреден професор или доцент) | 1 |
| 2. Апликативна реакциска кинетика (за постојан вонреден професор, доцент или предавач) | 1 |
| 3. Основи на проектирање во хем. индустрија (за постојан редовен професор, вонреден професор или доцент) | 1 |
| 4. Специјални челици и термичка обработка (за хонорарен доцент или хонорарен предавач) | 1 |

УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени според Законот за високото школство во СР Македонија.

Пријавите таксирани со 0,50 н. д. и прилозите (диплома, биографија, список на стручни односно научни трудови) таксирани со 0,30 н. д. се поднесуваат до Деканатот на Факултетот во рок од 30 дена од објавувањето на конкурсот. Доколку местата не бидат пополнети во определениот рок, конкурсот останува во сила до нивното пополнување. (195)

Топилницата за цинк и олово во основање „Злетово“ Титов Велес

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување на изградба на инвестиционен објект

Пристапен пат за топилницата.

Претсметковната вредност за објектот изнесува 1 170 000 нови динари.

Рок за завршување на работите е 31 јули 1967 година.

Наддавањето ќе се одржи во просториите на топилницата 17-от ден по денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, со почеток во 10 часот. Како важечки ќе се сметаат понудите примени до часот на започнувањето на наддавањето.

Техничката документација може да се добие на увид во просториите на топилницата секој работен ден од 8—14 часот освен во сабота.

Понудувачите се должни да уплатат 0,5% од претсметковната вредност на објектот на име кауција на текушта сметка бр. 416-1-1075.

Понудувачите покрај понудата должни се да достават и останати докази согласно член 19 од Правилникот за отстапување за изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63). (196)

**„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО“ — ПОГОН МАВРОВСКИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ — ГОСТИВАР**

објавува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

**за отстапување изградба на инвестициониот објект
ЗАХВАТ И ДОВОД НА ШАРСКИТЕ ВОДОТОЦИ**

1) Јавното наддавање ќе се одржи во Гостивар во 10 часот на 27 март (понеделник) во просториите на погонот.

2) Предмет на јавното наддавање е извршување по единици на мера на сите градежни и градежно-занаемски работи од инвестициониот објект со 13 каптажи, 3 сифона, 9 тунели и 65 км закопани канали со градилишен пат покрај каналот, се врз основа на изготвената инвестиционна техничка документација обезбедена од страна на инвеститорот.

3) Ориентационата претсметковна вредност изнесува 62,704.100 нови динари (6,270,410.000 ст. д.н.).

4) Краен рок за завршување на сите работи е 15. IX. 1970 год.

5) Инвестиционата техничка документација може да се добие на увид од 07—15 часот секој работен ден со исклучок во сабота.

6) Кауција од 1% од ориентационата претсметковна вредност е задолжителна.

7) Понудувачите не плаќаат никаква локална такса.

8) Понудувачите се должни со понудата во одвоен плик да ја достават и сета обавезна документација предвидена во член 19 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“, бр. 31/63 г.д.).

9. Заинтересираните стопански организации можат веднаш да ги подигнат општите, државните и техничките условија според кои можат да учествуваат на јавното наддавање.

10) Сите обавестувања може да се добијат лично или преку телефон 71-206 и 71-223 — Гостивар.

СОДРЖИНА

	Страна
30. Правилник за Централниот каталог на книги и друг библиотечен материјал —	89
31. Правилник за видовите на пофалбите, наградите и дисциплинските мерки и за начинот на нивното применување во основното училиште — — — — —	90
32. Правилник за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки за учениците на гимназијата — — — — —	92
33. Упатство за начинот на водење на регистарот на производителите на семе и регистарот на доработувачи на семе, како и постапка за упис во регистрите — — —	94
34. Решение за распишување избори за одборници на Општинското собрание Кисела Вода — Скопје — — — — —	97
35. Решение за распишување избори за една половина на одборници на Собранието на општината Куманово — — — — —	97
36. Решение за распишување избори на една половина од одборниците на Општинското собрание Св. Николе — — — — —	97
37. Решение за распишување избори за одборници на Општинското собрание на општината Гостивар — — — — —	98
38. Решение за распишување избори за одборници на Општинското собрание — Тетово на кои им истекнува мандатот — —	99
39. Решение за распишување избори за избор на една половина одборници на Општинското собрание на општината Македонски Брод — — — — —	99
40. Решение за распишување избори за одборници на Собранието на општината Гевгелија — — — — —	99
41. Решение за распишување избори на една половина на одборници на Општинското собрание Титов Велес — — — — —	100
42. Решение за распишување на избори на една половина на одборници на Општинското собрание на општината Винаца —	100
43. Решение за распишување избори за една половина одборници на Општинското собрание на општината Валандово — — —	100
44. Решение за распишување на избори за избор на една половина одборници на Општинското собрание — Охрид — — —	101
45. Решение за распишување избори на една половина на одборниците на Општинското собрание на општината Пробиштип — —	101